

Ford

НАЈНОВИОТ FOCUS



Go Further

ВИЗИОНЕРСКИ. ГЕНИЈАЛНО. ВПЕЧАТЛИВО.
СЕКОЈ АВТОМОБИЛ ГО НОСИ НЕГОВИОТ ПОТПИС.

Henry Ford



Прикажаниот модел е Focus Titanium со 4 врати во специјалната боја на каросерија Ruby Red (опционално).

Прикажаниот модел е Focus ST-Line со 5 врати во металик боја на каросеријата Desert Island Blue (опционално).

Прикажаниот модел е Focus Vignale со 5 врати во акрилна боја на каросеријата Frozen White. (Focus Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)

СОДРЖИНА

Вовед	2	Впечатливи технологии	50
Технологија за олеснување на животот	8	Бои на каросеријата	52
Дизајн на внатрешноста на Vignale	10	Персонализирање	54
Одлики и технологии	12	Бандажи	56
Ефикасност и перформанси	14	Седишта	58
Возење без напор	16	Бои и облоги	60
Надворешно осветлување	18	Осветлување	61
Препознавањето сообраќајни знаци (на англ. Traffic Sign Recognition)	20	Дополнителна опрема	62
Активната помош при паркирање (на англ. Active Park Assist 2)	22	Аудиосистеми	64
Панорамски покрив	24	Технички карактеристики	66
Дизајн на внатрешноста	26		
		Димензии	71
		Следни чекори	72
Аудио и комуникации	28		
Караван Focus	34		
Технологии на безбедноста	36		
Преглед на моделите	38		
Trend	40		
Trend Edition/Trend Edition Business	42		
Titanium/Titanium Business	44		
Vignale	46		
ST-Line/ST-Line Business	48		

без напор

Темни патишта со свиоци. Закрчени автопатишта. Хаотични распореди. Сообраќај „тргни, застани“. Тесни места за паркирање. Дознајте како најновиот Ford Focus успешно се справува со сето тоа без напор.



Прикажаниот модел е караванот Focus Vignale во специјалната боја на каросерија Dark Mulberry. (караванот Focus Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)



Прикажаниот модел е Focus ST-Line со 5 врати во металик боја на каросеријата Desert Island Blue (опционално).





Прикажаниот модел е караванот Focus Titanium во металната боја на каросерија Chrome Blue. (стилот на каросерија караван ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)

Технологија за олеснување на животот.

Ви го претставуваме најновиот впечатлив Focus. Ford има развиено мноштво напредни технологии кои му помагаат на возачот (на англ. Driver Assist Technologies), наречени Ford Co-Pilot360, дизајнирани за да го направат полесно, побезбедно и попријатно Вашето патување. Технологиите, освен оние долунаведените, вклучуваат меѓу другото интелигентна помош за брзина (на англ. Intelligent Speed Assist), помош пред судир (на англ. Pre-Collision Assist) и помош со скршнато управување (на англ. Evasive Steering Assist).

- **Активната помош при паркирање (на англ. Active Park Assist 2)** може да препознае место за паркирање во соодветната големина, па да го управува возилото до или од тоа место, преземајќи ја контролата врз управувањето, гасот и сопирачките – сето тоа со допир на едно копче
- **Приспособливиот темпомат со Stop & Go и препознавање на брзина** одржува однапред утврдено растојание од возилото пред Вас, ја приспособува брзината на автомобилот според важечкото ограничување на брзината и го олеснува возењето во забавен сообраќај или при „тргни, застани“.
- **Помошта за возење по средина на лентата (на англ. Lane-Centring Assist)** заедно со приспособливиот темпомат Ви помага да го задржите автомобилот во својата означена лента
- **Системот со приспособливо предно осветлување (на англ. Adaptive Front lighting System)** ги приспособува предните светла според Вашата брзина и различните временски услови и условите на патот

Прикажаниот модел е Focus Vignale со 5 врати во специјалната металик боја на каросерија Ruby Red. (Focus Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)





Прекрасно изработена внатрешност.

Тргнете во авантура со најновиот Focus Vignale*. Надмоќните стилизирање и мајсторство се забележливи во секој детаљ од внатрешноста, почнувајќи од употребата на врвни кожени облоги. Софистицираните одлики и најмодерните технологии го прават патувањето уште поисполнително. Сакајќи да обезбедиме комфорна тишина, во Focus Vignale* ставивме специјално акустично стакло кое помага да се намалат надворешните звуци. Со ултрамодерен, а сепак безвременски дизајн, Focus Vignale* го надополнуваат висококвалитетните материјали и извонредното мајсторство во една креација со нашиот најдобар израз на луксуз.

Прикажаниот модел е Focus Vignale со 5 врати во специјалната боја на каросерија Dark Mulberry.

*Focus Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.

Иновација под Ваша контрола.

Со паметните одлики и иновативните технологии, најновиот Focus целосната контрола Ви ја предава Вам. Од дисплејот на ветробран кој ги проектира клучните информации право пред Вашите очи, до автоматскиот менувач со современо ротирачко одбирање на брзините, секој елемент е дизајниран за возење без напор.

- 01 Дисплејот на ветробран** проектира клучни информации право пред Вашите очи, за да не го тргате погледот од патот. Јасната и светла слика може да прикаже содржина по Ваш избор, вклучително брзината на возилото, навигацијата, известувањата за регулација на возењето со рамномерна брзина и податоците за препознавање на сообраќајните знаци. Компатибилност со поларизирани очила за сонце
- 02 Автоматскиот менувач со копче за ротирачко одбирање на брзините** Ви дозволува лесно да менувате брзини со вртење на топката, а ослободува и простор за складирање во кабината
- 03 Подлогата за безжично полнење уреди** помага да ги наполните компатибилните уреди без кабел за полнење*
- 04 Ретровизорската камера со широк агол** прикажува приказ од речиси 180 степени зад автомобилот како помош при влегувањето и излегувањето во рикверц од места со ограничена видливост
- 05 Делумно кожените седишта** со моќно приспособување на возачкото седиште, вклучително и поддршка за половината

Прикажаниот модел е Focus Titanium. Дел од прикажаните одлики се опционални, со доплата.

*Многу телефони можат да се полнат безжично. За да биде компатибилен, телефонскиот уред треба да има Qi или пак Ви е потребна навлака за безжично полнење Qi.



Ефикасност и перформанси.

Најновиот Focus нуди избор од префинети и ефикасни бензински и дизел мотори, кои се конструирани да обезбедат извонредна економичност на горивото, вредни перформанси и помали емисии на штетни гасови. Тие го опфаќаат и најновиот, **повеќекратно наградуван бензински мотор од 1,0 литар Ford EcoBoost**, кој може да развие до 125 КС (92 kW).

Нови бензински мотори Ford EcoBoost

- Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 85 КС, 100 КС и 125 КС
- Бензински Ford EcoBoost од 1,5 L со 150 КС и 182 КС (ќе бидат достапни во моделите од 2019 година)

Нови дизел мотори Ford EcoBlue

- Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 95 КС и 120 КС
- Дизел Ford EcoBlue од 2,0 L со 150 КС (ќе биде достапен во моделите од 2019 година)

Сите мотори Ford EcoBoost и Ford EcoBlue сега имаат филтри за суспендирани честички за намалување на штетните емисии. Исто така, тие имаат и технологија за автоматско палење и гасење (на англ. Auto Start-Stop) која штеди гориво, автоматски исклучувајќи го моторот кога ќе застанете.

Покрај тоа, бензинските мотори Ford EcoBoost од 1,0 L и 1,5 L имаат технологија за деактивирање на цилиндрите, што може привремено да деактивира еден од цилиндрите при возење во лер или со рамномерна брзина за да се спречат потрошувачката на гориво и штетните емисии.

Powered by **FORD EcoBoost**



Добитник на меѓународната награда Мотор на годината шест години по ред.





Возење без напор.

Градски улици заглавени со возила. Возење „тргни, застани“. Најновиот Focus може да го отстрани стресот од густоот сообраќај. Приспособливиот темпомат со Stop & Go ќе одржува безбедно растојание од возилото пред Вас, дури и ако тоа целосно застане. А кога сообраќајот повторно ќе се раздвижи, и Вашиот автомобил ќе тргне. Со помошта за возење по средина на лентата (на англ. Lane-Centring Assist) пак внимателно ќе го коригира управувањето за да Ви помогне да останете во лентата во која возите.

- **Приспособливиот темпомат со Stop & Go*** одржува комфортно растојание од возилото напред, а може дури и целосно да го запре автомобилот и да го придвижи кога сообраќајот ќе го дозволи тоа
- **Помошта за возење по средина на лентата (на англ. Lane-Centring Assist)*** непречено препознава ознаки од лентите и може да го коригира управувањето за да Ви помогне автомобилот да го задржите во својата означена лента

*Приспособливиот темпомат со помош за возење по средина на лентата се опции достапни само со автоматски менувач.

Прикажаниот модел е Focus Titanium. Дел од прикажаните одлики се опционални, со доплата.



Гледајте да ве видат.

Систем со приспособливо предно осветлување (на англ. Adaptive Front lighting System) и динамични предни LED-светла и долги светла без блесок

Впечатливите предни светла на Focus овозможуваат извонредно осветлување во најразлични услови на возење. Напредните предни LED-светла кај целиот асортиман возила можат да го направат ноќното возење или возењето при слаба видливост побезбедно и помалку заморно за Вас и за другите корисници на патот.

Динамичните предни LED-светла со целосно приспособливо осветлување (лево) користат технологија на камера за предвременно менување на формата на светлото, овозможувајќи осветлување на свиоците пред да свртите и поопуштено ноќно возење.

- **Светлото што се приспособува на знаци** може да препознае кога се приближувате до кружен тек или до знак „стоп“ и соодветно да го приспособи снопот на предните светла на распоредот на патот
- **Интуитивното светло за свиоци** ги користи ознаките на патот за да препознае свиоци на патот и ги осветлува свиоците уште пред да свртите
- **Долгите светла без блесок** го приспособуваат аголот на предните светла за максимално осветлување, додека пак предните камери му помагаат на системот да ги заштити другите возачи од блесок

Прикажаните модели се (најлево) караван Focus ST-Line во металик боја на каросеријата Desert Island Blue и (лево) Focus Vignale со 5 врати во специјална металик боја на каросеријата Ruby Red. (стилот на каросерија караван и Focus Vignale ќе бидат достапни во моделите од 2019 година.)



Вашиот ко-пилот кој никогаш не спие.

Без разлика дали знаците се од страна на патот или над него, постојани или привремени, препознавањето на сообраќајните знаци (на англ. Traffic Sign Recognition) може да ги забележи. Тоа ќе ја прикаже соодветната икона во групата со инструменти и на дисплејот на ветробранот за да Ве предупреди. Уште поважно е што интелегентната помош за брзина (на англ. Intelligent Speed Assist) може автоматски да ја приспособи Вашата брзина за да Ве одржи во нејзиното ограничување. А со предупредувањето за погрешен пат (на англ. Wrong Way Alert), најновиот Focus дури и ќе Ве предупреди ако тргнете по погрешен пат.

- **Препознавањето сообраќајни знаци (на англ. Traffic Sign Recognition)** прикажува важни информации за сообраќајот во групата инструменти и на дисплејот на ветробранот
- **Интелегентната помош за брзина (на англ. Intelligent Speed Assist)** ги скенира сообраќајните знаци и користи навигациски податоци за автоматски да постави ограничување на брзината и потоа соодветно да ја регулира Вашата брзина

Прикажаниот модел е караван Focus ST-Line во металик боја на каросеријата Chrome Blue, со голем спојлер на покривот. (стилот на каросерија караван ќе биде достапен во моделите од 2019 година.



Паркирање без напор и без драма.

Паркирањето на улица полна со возила или во тесен простор знае да биде комплицирано искуство. Но со активната помош при паркирање (на англ. Active Park Assist 2), најновиот Focus го прави паркирањето уште полесно. Откако ќе се активира, системот може да препознае pogodно место и самостојно да ги изврши целосните маневри за паркирање и излегување од паркинг. Нема потреба да менувате брзина, да управувате или да го користите педалите - автомобилот ќе направи се наместо Вас. (не е достапно за Trend и за Trend Edition. Достапно како дел од Parking Pack 1 со автоматски менувач и од сите други модели.)

- **Активната помош при паркирање (на англ. Active Park Assist 2)** ги олеснува паралелното и косото паркирање, преземајќи ја контролата врз управувањето, брзините и педалите за да го внесе или изнесе автомобилот од местото за паркирање.
- **Предупредувањето за сообраќај (на англ. Cross Traffic Alert) со Активно сопирање (на англ. Active Braking)*** Ви помага кога излегувате од место за паркирање, предупредувајќи Ве за возила кои се доближуваат од некоја страна и автоматски ги активира сопирачките ако Вие не реагирате
- **Ретровизорската камера со широк агол** обезбедува непречен поглед на лево и надесно зад Вашето возило кога возите во рикверц

*Дел од системот за информирање за слепи точки (на англ. Blind Spot Information System).

Прикажаниот модел е Focus ST-Line со 5 врати во металик боја на каросеријата Desert Island (опционално), со голем спојлер на покривот (опционално).



Внесете ја надворешноста.

Панорамски покрив што се отвора

Некои денови се совршени за да се ужива во топлината на сонцето. Извлечете го максимумот од секоја можност со дводелниот панорамски покрив што се отвора. Стаклениот покрив нуди поглед кон небото за сите, независно од местото на седење. Давајќи изобилство свеж воздух кога е отворено, лизгачкото стакло има слој за одбивање сончеви зраци за да се одржува внатрешноста ладна кога е затворено. Но, ролетната со електричен погон обезбедува сенка и приватност кога тие се потребни. Ролетната може дури и да ги намали шумот од ветрот и турбуленциите кога се вози со отворен покрив. (опционално, не е достапно за Trend)

Прикажаниот модел е караван Focus Titanium во специјалната металик боја на каросеријата Ruby Red, со интегрирани шини на покривот. (стилот на каросерија караван ќе биде достапен во моделите од 2019 година.



Стилизиран да ОВОЗМОЖИ САТИСФАКЦИЈА.

Најновиот Focus е одредница за квалитет, опции и простор и нуди простор за протегнување на нозете и за уживање при секое патување.

Во ST-Line ќе најдете седишта во спортски стил со црвени акценти и контрастни шевови или со опционални делумно кожени облоги со црвени шевови. Внимателно изработената внатрешност вклучува и алуминиумски навлаки за педалите и за топката на менувачот, повеќефункционален волан обложен со кожа и со црвени шевови, како и навлака за менувачот со црвени шевови и меки перничуња за колената. Другите акценти вклучуваат украсни облоги со високосјајна црна политура и карбонски влакна. Плас тоа, има и опционален потпирач за рака на средина од задните седишта со длабоки држачи за чаши и отвор за складирање скии. Истовремено, достапно е и безмрежно полнење кое е погодно за Вашите уреди да бидат подготвени за употреба (опционално).

Прикажаниот модел е караван Focus ST-Line со делумно кожени седишта и боја на каросеријата Race Red. (стилот на каросерија караван ќе биде достапен во моделите од 2019 година.) Сликата може да прикажува опционална опрема за која се доплаќа.



Звучи како во живо со B&O PLAY.


Покрај најновиот Focus, со гордост ја откриваме возбудливата и ексклузивна соработка помеѓу Ford и реномираниот бренд за звучна опрема B&O PLAY.

Надмоќниот звук и стилизираниот дизајн го прават нашиот аудиосистем од B&O PLAY идеален за Вашиот нов Focus. Уникатниот распоред на звучниците B&O PLAY совршено го надополнува карактеристичниот стил на автомобилот – додека пак софистицираното приспособување на звукот, што е засебно за секој модел, го надополнува искуството при секое патување, овозможувајќи Ви одново да ја откриете музиката, баш онака како што тоа го сакале изведувачите.

- Калибрација на звукот според конкретниот модел
- Врвен аудиосистем со 10 звучници
- Нискотонец со две намотки монтиран на хаубата
- Избор помеѓу стерео или сараунд звук
- Излезна моќност од 675 Watt
- Уникатен дизајн B&O PLAY



Вкоренети во богатото 90-годишно наследство на Bang & Olufsen, аудио-производите од B&O PLAY даваат звучна прецизност со врвен квалитет, преку препознатливите дизајни кои го предводат современиот стил.



- Високотонец
- Среднотонец
- Нискотонец
- Нискотонец со две намотки



„Јави се на
Јован“

„Преслушај порака“

„Најди го
центарот на
градот“

„Ми треба
гориво“

„Треба да паркирам“

„Ми се јаде“

Запознајте го новиот најдобар пријател на Вашиот телефон.

Ford SYNC 3

Новиот Ford SYNC 3 непречено се интегрира со Вашиот паметен телефон, овозможувајќи Ви да контролирате сè, од телефонските повици и текстуалните пораки, до музиката и сателитската навигација – сè преку допирен екран од 8 инчи или преку извонредно едноставни говорни команди.


Одлики на SYNC 3

- Управување со Вашиот телефон, музика, апликации и навигација со едноставни говорни команди
- Слушање на текстуалните пораки прочитани на глас
- Добивање јасни насоки на секое свртување до која било дестинација
- Приспособување на навигацискиот дисплеј со прикази на мапа на цел екран, поделен екран или во 3D.
- Emergency Assistance[†] им помага на патниците да испратат на нивниот јазик повик за итен случај, за да ги известат службите за итни случаи за локацијата на возилото



AppLink, Apple CarPlay и Android Auto

Контролирајте ги со AppLink апликациите компатибилни со SYNC, додека Apple CarPlay и Android Auto Ви овозможуваат да се движите низ HMI на Вашиот паметен телефон преку почетниот екран на SYNC 3, исто како да е Вашиот телефон.



Допирен екран


Допирниот екран во боја на SYNC 3 ги поддржува гестикациите со повеќе места на допир, „листање“ и „зумирање со два прста“, и Ви овозможува да ги уредите иконите на апликациите и заднината на екранот онака како што ги уредувате на таблет или на паметен телефон. Исто така, можете да се префрлувате од дневен на ноќен режим и обратно, и да подготвувате поставки за повеќе корисници. (стандардно за сите серии, освен за Trend)

Напомена:

Целосна интеграција на SYNC 3 со паметен телефон е можна само со iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или понова верзија. За некои функции на SYNC 3, потребна е податочна врска, така што може да се појават трошоци за мобилната податочна врска. За да проверите дали Apple CarPlay и Android Auto се достапни на Вашиот пазар, проверете ги најновите информации на официјалните веб-сајтови на Apple CarPlay и Android Auto.

[†]Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC, којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку Bluetooth[®] за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно перниче или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.

| SYNC



Комуницирајте со Вашиот автомобил како никогаш досега.

FordPass Connect и апликацијата FordPass нудат пакет поврзани услуги во Вашиот автомобил, и тоа преку паметен телефон. (тековно недостапни одлики)



FordPass Connect

Новиот модем FordPass Connect[®] ги олеснува Вашите патувања.

- Live Traffic* испорачува ажурирани сообраќајни информации до навигацискиот систем SYNC 3 за да бидете сигурни дека постојано возите по најдобрата можна маршрута
- Wi-Fi мрежата во автомобилот Ви овозможува Вам и на другите патници без напор да се поврзете на интернет со максимум десет уред **
- Во случај на несреќа, FordPass Connect ќе воспостави eCall до службите за итна помош и ќе ја даде локацијата на Вашето возило[†]

- 03 Live Traffic*** Избегнете ги редиците со ажурираните сообраќајни информации што се праќаат до навигацискиот систем (достапно со FordPass Connect и со апликацијата FordPass)



Апликација FordPass

За да го извлечете максимумот од модемот FordPass Connect, преземете ја апликацијата FordPass за да можете да контролирате мноштво нови одлики од Вашиот паметен телефон.

- Далечински заклучувајте и отклучувајте го Вашиот автомобил
- Далечински стартувајте го моторот за да го одмрзнете ветробранот (само кај автоматски менувач)
- Следете го нивото на гориво, поминатите километри и притисокот на пневматичите; сето тоа преку Вашиот телефон
- Најдете си го патот до Вашиот паркиран автомобил на мапа
- Добивајте предупредувања за состојбата на возилото директно на паметниот телефон

[®]Возилото ќе го добиете испорачано со поврзан модем. Можете да одберете или да отфрлите опција за споделување на одредени податоци.

*Присталот до Live Traffic е бесплатен првите 2 години по регистрирањето на нов Ford со SYNC 3 со навигација; потоа треба да се плати за лиценца.

**Хот-спотот за Wi-Fi (до 4G) вклучува бесплатен пробен период за безжичен пренос на податоци при активирањето, а тоа истекува или по 3 месеци или кога ќе бидат искористени податоци од 3 GB, според тоа кое ќе дојде прво. Потоа, потребна е претплата на Vodafone. Упатете се на нивниот веб-сајт за да видите детали за нивните пакети со податоци. За да ја користите можноста за вграден хот-спот за Wi-Fi, возилото Ford од 2018 година мора да го има соодветниот хардвер, а потребен е и план со податоци. Покриеноста со податоци и мрежа не е достапна секаде, а може да важат и условите на Вашиот план со податоци, вклучувајќи ги и применливите тарифи за пораки и пренос на податоци.

[†]eCall е иницијатива на Европската Комисија која наложува во возилата да има систем кој ќе се јавува во службите за итна помош кога ќе се активира автоматски eCall со детекција на сериозна сообраќајна несреќа или кога некој во возилото рачно ќе поттикне eCall.



Приспособување без напор.

Најновиот караван Focus* е спој на елеганција како во купе со екстремно пространа и приспособлива внатрешност. Патниците на задното седиште ќе уживаат во простор каков што нема во другите автомобили од неговата класа. Преклопете ги задните седишта и ќе добиете, практично, рамен под од 1.620 литри[°] простор (608 литри[°] во режимот со 5 седишта). Широката багажна врата со ниска товарна висина и напојуваната работа пак (достапно за моделите од 2019 година) го олеснуваат пристапот.

Караванот Focus* има приспособлив под за просторот во багажникот кој Ви овозможува да добиете длабок под или поплиток под со простор за складирање одоздола. Прекривката ќе ги скрие предметите од љубопитните очи, а кога не е потребна, може да се складира во посебен простор за неа, под подот за просторот во багажникот.



[°]Измерено со помош на методот ISO3832.

Прикажаниот модел е караван Focus Vignale* во специјалната боја на каросерија Ruby Red.

*Стилот на каросерија караван и Focus Vignale ќе бидат достапни во моделите од 2019 година.



FORD FOCUS Технологија

Размислува однапред.

Најновиот Focus има цел опсег технологии за полесно и побезбедно возење во секојдневието, кои го прават предводник во класата. Напредните технологии за помош на возачот (на англ. Driver Assist Technologies), Ford Co-Pilot360, се поддржани со две камери, три радари и 12 ултразвучни сензори кои заедно можат да ја надгледуваат околината околу автомобилот и да го скенираат патот пред него.

- 01 Помош пред судир (на англ. Pre-Collision Assist)^{†12)} со Детекција на пешаци (на англ. Pedestrian Detection) го следи растојанието до другите возила и пешаците – дури и во темница – и може да Ве предупреди за можен судир**
- 02 Ако не одговорите на сигналите за предупредување од системот, **Активното сопирање (на англ. Active Braking)^{†12)}** однапред го подготвува системот за сопирање и автоматски ги активира сопирачките за да го намали интензитетот на судирот, а во некои случаи и да ги елиминира фронталните судири. (опционално, не е достапно за Trend)**
- 03 Предупредувањето за нескршнување од лента (на англ. Lane-Keeping Alert)** е конструирано да препознае кога се приближувате кон ознаките на патот без трепкач и Ве предупредува со вибрации низ управувачот. Ако не реагирате, **Помош за нескршнување од лента (на англ. Lane-Keeping Aid)** ќе Ви помогне да останете во лентата во која возите. (стандардно)
- 04 Помошта со скршнато управување (на англ. Evasive Steering Assist)^{†12)}** е конструирана да забележи скршнување и да Ви помогне да избегнете препрека на патот.
- 05 Предупредувањето за испречување на возило одзади (на англ. Cross-Traffic Alert)^{†12)}** скенира лево и десно кога излегувате во рикверц од место за паралелно паркирање. Ако открие возило во движење или друга опасност, системот ќе Ве предупреди со визуелни и звучни предупредувања. (дел од системот за информирање за слепи точки со активно сопирање)
- 06 Предупредувањето за возач^{†12)}** го следи Вашето однесување при возењето и може да Ве предупреди ако смета дека треба да направите пауза. (дел од технолошкиот пакет 1)

^{†1} Користи сензори. ^{†2} Одлика за помош на возачот.

Изберете го вистинскиот Focus за Вас.

Најновиот Focus е достапен во повеќе разновидни поединечни серии, од кои секоја е внимателно дефинирана за да му даде препознатлива дефиниција на карактерот на новиот Focus.



Trend

Trend Edition

Еlegantен дизајн, импресивни интегрирани технологии и одличен опсег за избор на мотор; сето тоа придонесува за исклучителниот шарм на најновиот Ford Focus. (достапна е и серијата Trend Edition Business.)



Titanium

Vignale*

Луксуз

Луксузните модели на Focus даваат врвни нивоа на софистицираност и комфор, со првокласни материјали, дополнителни технологии и уникатни стилски елементи. (дополнително достапна серија е Titanium Business.*Focus Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)



ST-Line

Спорт

Карактеристичниот стил на надворешноста на ST-Line го испорачува динамичното возно доживување на Ford Focus со дополнителна впечатлива индивидуалност. (достапна е и серијата ST-Line Business.)



Active – Достапен набрзо

Со грубиот стил инспириран од теренските возила, новиот крос-овер Active внесува нагласено чувство на авантура во најновиот асортиман на Ford Focus.

FORD FOCUS Преглед на моделите Trend

Клучни стандардни одлики на надворешноста

- Челични бандажи од 16 инчи со раткални Trend
- LED-светла за дневно возење
- Напојувани и загревани странични ретровизори, со трепкачи и куќишта во боја на каросеријата
- Обоени браници, предна горна решетка со рамка од хромирана шипка
- Автоматски светла со алуминиумска рамка
- Систем за полнење гориво без капаче Ford Easy Fuel

Клучни стандардни одлики на внатрешноста

- ICE Pack 1: Радио, TFT-екран од 4,2 инчи, 6 звучника, Bluetooth®, USB-поврзливост и далечинска контрола на звукот
- Рачна климатизација
- Помош пред судир (на англ. Pre-Collision Assist) со детекција на пешаци и велосипедисти.
- Помагало за нескршнување од лента (на англ. Lane-Keeping Aid)
- Интелигентна помош за брзина (на англ. Intelligent Speed Assist)
- Управувач со 3 краци, обложен со кожа
- Топка на менувач обложена со кожа (со рачен менувач)
- Далечинско централно заклучување со две копчиња
- Предни и задни прозорци со електричен погон
- Предни патосници
- Мини конзола на покривот со предни и задни LED-светла за предност
- ISOFIX подготовка за монтирање за детски седишта
- Систем за следење на притисокот во пневматиците
- Возачко седиште со рачно приспособување на потпирачот за половината
- Потсетник за ремен на задно седиште
- Светло за исклучено воздушно перниче⁹ на совозачот

Стилови на каросеријата

со 4 врати

со 5 врати

Мотори

Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 85 КС, 100 КС и 125 КС

Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 95 КС и 120 КС

Прикажаниот модел е Focus Trend со металик боја на каросеријата Moondust Silver (опционално).



- Интелигентна помош за брзина (на англ. Intelligent Speed Assist) (стандардно)

- MyKey (стандардно)

ЗабелешкаЗборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.
Напомена: На совозачкото седиште не смее да се става детско седиште свртено наназад кога возилото Ford е опремено со функционално воздушно перниче за совозачот. Најбезбедно за децата е да бидат правилно врзани на задното седиште.



Прикажаниот модел е Focus Trend Edition со металик боја на каросеријата Magnetic (опционално).

FORD FOCUS Преглед на моделите Серија Trend

Клучни стандардни одлики на надворешноста, дополнителни на одликите на Trend

- 16-инчни легирани бандажи со 5x2 краци
- Сјајна горна лиена облога на вратите
- Црна рамка за предните светла
- Предни светла за магла со светла за свиоците

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, дополнителни на одликите на Trend

- ICE Pack 4: Радио, допирен екран од 6,5 инчи, SYNC 3, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, Bluetooth®, Voice Control, далечинска контрола на звукот, еднобоен TFT-екран од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници
- Средишна конзола со држач за чаши
- Предни седишта во форма на буквата V со високи перничкиња
- Електрична паркирна сопирачка

Серија Trend Edition Business

Клучни стандардни одлики на надворешноста, дополнителни на одликите на Trend Edition

- Електрични, загревани, странични ретровизори со електрично преклопување, интегрирани трепкачи и помошни светла
- Предни и задни сензори за растојание за паркирање

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, дополнителни на одликите на Trend Edition

- Темпомат со ограничувач на брзина што може да се нагодува
- ICE Pack 4b: Радио, допирен екран од 8 инчи, навигација, SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, далечинска контрола на звукот, екран во боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

Стилови на каросеријата

со 4 врати

со 5 врати

Мотори

Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 100 KS и 125 KS

Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 95 KS (само за Trend Edition), 120 KS



- Средишен потпирач за рака (стандардно)



- Допирен екран (стандардно)

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

*Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC, којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и споен преку Bluetooth® за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно пернице или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.



FORD FOCUS Преглед на моделите Titanium

Клучни стандардни одлики на надворешноста

- Легирани бандажи од 16 инчи со 15 краци
- Предна решетка со хромирани прачки
- Задни LED-светла
- Странични ретровизори со електрично преклопување

Клучни стандардни одлики на внатрешноста

- ICE Pack 6: Радио, допирен екран од 8 инчи, SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, далечинска контрола на звукот, екран во боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници
- Двостонска електронска автоматска контрола на температурата (DEATC, на англ. Dual Zone Electronic Automatic Temperature Control)
- Лајсни на праговите на предните врати со логото на Ford
- Предни и задни патосници
- Отворање и стартување на автомобилот без клуч
- Амбиентално осветлување
- Незамаглувачки ретровизор

Titanium Business

Клучни стандардни одлики на надворешноста, дополнителни на одликите на Titanium

- Предни и задни сензори за растојание за паркирање

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, дополнителни на одликите на Titanium

- ICE Pack 46: Радио, навигациски систем, допирен екран од 8 инчи, SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, далечинска контрола на звукот, екран во боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

Стилови на каросеријата

со 4 врати (само за Titanium)
со 5 врати

Мотори

Бензински Ford EcoBoost со 125 КС и 1,0 L

Дизел Ford EcoBlue со 120 КС и 1,5 L

Прикажаниот модел е Focus Titanium со металик боја на каросеријата Diffused Silver (опционално).



- Двостонска електронска автоматска контрола на температурата (DEATC, на англ. Dual Zone Electronic Automatic Temperature Control).

- Систем без клуч на Ford (стандардно, на англ. Ford KeyFree System)

*Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку Bluetooth™ за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно пернице или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.



FORD **FOCUS** Преглед на моделите **Vignale***

*серијата Vignale ќе биде достапна во моделите од 2019 година.

Прикажаниот модел е Focus Vignale* во специјалната боја на каросерија Dark Mulberry.



■ Дисплеј на ветробран



■ Уникатна предна решетка на Vignale



Прикажаниот модел е Focus ST-Line со металик боја на каросеријата Desert Island Blue (опционално).

FORD FOCUS Преглед на моделите ST-Line

Клучни стандардни одлики на надворешноста

- Легирани бандажи од 17 инчи со 5x2 краци во Rock Metallic
- Предни ЛЕД-светла за магла со светла за свиоците
- Уникатни предни и задни браници за ST-Line
- Двоен ауспух со политура на ST-Line
- Предно-странична решетка со беџ на ST-Line

Клучни стандардни одлики на внатрешноста

- Предни седишта во форма на буквата V со високи перничина и црвени шевови
- Спортски управувач обложен со кожа со рамно дно, за ST-Line
- Алуминиумска топка на менувач (со рачен менувач) за ST-Line
- Уникатни метални ножни педали
- Стартување без клуч
- Лајсни на праговите со логото на ST-Line
- Црна горна облога

ST-Line Business

Клучни стандардни одлики на надворешноста, дополнителни на одликите на ST-Line

- Предни и задни сензори за растојание за паркирање
- Електрични, загревани, странични ретровизори со електрично преклопување, интегрирани трепкачи и помошни светла

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, дополнителни на одликите на ST-Line

- ICE Pack 46: Радио, навигациски систем, допирен екран од 8 инчи, SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, далечинска контрола на звукот, екран во боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

Стилови на каросеријата

со 5 врати

Мотори

Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 125 КС

Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 120 КС



- Можност за избор на режими на возење (стандардно)

- Легирани бандажи (стандардно)

*Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку Bluetooth**за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно пернице или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.





Багажна врата која се отвора без раце

Отворањето и затворањето на новата багажна врата на Focus е лесно, дури и кога рацете Ви се зафатени. Со клучевите в џеб или во чанта, едноставно направете благо движење како да клоцате под средината на задниот браник и багажната врата ќе се активира без ништо да допирате. Може да се отвора и затвора и додека сте во автомобилот. (достапно во моделите од 2019 година)

Можност за избор на режими на возење

Ви овозможува да одберете помеѓу три режими на возење: Normal, Eco и Sport. Системот приспособува различни поставки, вклучително реакцијата на гасот и чувството при управувањето, како и однесувањето при промена на брзините кај автомобилите со автоматски менувач. Автомобилите коишто имаат Постојано контролирана амортизација (видете десно) имаат уште два режими на возење – Comfort и ECO-Comfort – кои дополнително ги менуваат поставките на амортизација за уште поголемо уживање во возењето. (стандардно)



Системот за информирање за слепи точки (на англ. Blind Spot Information System) со Предупредување за сообраќај (на англ. Cross Traffic Alert) и Активно сопирање (на англ. Active Braking)^{††}

Системот за информирање за слепи точки (на англ. Blind Spot Information System) Ве предупредува со дискретно светло за предупредување, вградено во страничните ретровизори кога друго возило – автомобил, комбе или камион – влегува во Вашата слепа точка додека возите. На сличен начин, Предупредување за сообраќај (на англ. Cross Traffic Alert) Ве предупредува ако детектира возило во движење или друга опасност кога излегувате во рикверц од место за косо паркирање и автоматски ги активира сопирачките ако не реагирате соодветно. (опционално, не е достапно за Trend)

Постојано контролирана амортизација (CCD, на англ. Continuously Controlled Damping)

Ви помага брзо да се адаптирате на условите на патот. Сензорите ја следат површината на патот – и Вашето управување – на секои 2 милисекунди, па брзо ја приспособуваат крутоста на амортизерите за оптимална изведба во секоја ситуација. Ако детектира дупка, системот реагира толку брзо што може да ги приспособи амортизерите, така што ќе помогнат да се намали сериозноста на ударот за да уживате во уште попријатно возење. (достапно во моделите од 2019 година)



Загреван управувач

Управувачот - но и Вашите дланки - се загреваат со допир на копче, така што се додава уште еден слој комфор меѓу вас и студената надворешност. (достапно како дел од пакетот Winter Pack 1)

^{††}Користи сензори.

Штитници за работ на вратите

Се активира кога ќе се отвори врата на автомобилот, системот помага да се спречи ненамерно оштетување со обезбедување заштитна бариера помеѓу работ на вратата на Focus и возилата паркирани во близина или другите препреки. (не е достапно за Trend и за Trend Edition. Достапно како дел од Parking Pack 1 во сите други модели.)





Frozen White*

Акрилна боја на каросеријата



Shadow Black

Металик боја на каросеријата*



Magnetic

Металик боја на каросеријата*



Desert Island Blue

Металик боја на каросеријата*



Race Red*

Акрилна боја на каросеријата



Blue Metallic

Металик боја на каросеријата*



Diffused Silver

Металик боја на каросеријата*



Ruby Red

Специјална металик боја на каросеријата*



Blazer Blue

Акрилна боја на каросеријата



Moondust Silver

Металик боја на каросеријата*



Caribou

Металик боја на каросеријата*



Dark Mulberry

(не е достапна)



Ние избравме Deep Impact Blue. Која боја ќе ја изберете Вие?

Ford Focus ја должи својата прекрасна и издржлива надворешност на специјалниот процес на боење во повеќе фази. Од восочно инјектираните челични делови на каросеријата до заштитниот горен слој, новите материјали и процеси за нанесување гарантираат дека Вашиот нов Focus ќе го задржи својот добар изглед долги години.

*Со доплата.

Ford Focus е покриен со гаранцијата за перфорација на Ford 12 години од датумот на првата регистрација. Подлежи на правила и услови.

Забелешка Прикажаните слики се само за илустрација на боите на каросеријата и може да не ги одразуваат тековните спецификации или достапноста на производите на одредени пазари. Боите и облогите прикажани во брошурата може да се разликуваат од вистинските поради ограничувањата на користените печатарски техники.

Која е Вашата омилена комбинација?

Направете си свој совршен Focus од колекцијата легирани бандажи и комбинациите на бои на каросеријата. Вашата индивидуалност можете да ја изразите и бирајќи од посебно одбраните надградби на внатрешноста, од кои секоја е внимателно дизајнирана за Вашиот нов Focus да биде индивидуален исто како Вас.

Стилски пакети за внатрешноста



Titanium – Стилски пакет Metal Grey

Посебниот стил не запира на надворешноста. Вашата индивидуалност може да се одрази и преку изборот на украсите од дизајнот на внатрешноста. Тие ги опфаќаат уникатните декоративни елементи „Tetragon“ на плочата со инструменти и на облогата на предните врати, како и шевови Metal Grey на воланот, навлаката за менувачот и на меките пернициња на колената од двете страни на средишната конзола, како и специјални, двојно опшиени, теписонски патосници Metal Grey.



ST-Line – Стилски пакет Race Red

Спортскиот карактер на ST-Line може дополнително да се нагласи со колекција од елементи во дизајнот на внатрешноста и надворешноста што се инспирирани од перформансите. Овој пакет нуди специјална облога Bright Carbon на плочата со инструменти и на предните врати, уникатни црвени шевови на меките пернициња за колената од двете страни на средишната конзола и црвени, двојно опшиени, теписонски патосници. Одреден пакетот вклучува голем заден спојлер и шеми на сопирачките обоени во црвена боја.

Комбинации на бои во две нијанси

Варијанти на бои во нси		Акрилни бои на каросеријата			Металик бои на каросеријата*						Металик бои на каросеријата Premium*	
		Frozen White*	Blazer Blue	Race Red*	Shadow Black	Caribou	Moondust Silver	Magnetic	Blue Metallic	Desert Island Blue	Diffused Silver	Ruby Red
Trend Edition/Trend Edition Business												
	Shadow Black	■		■			■	■	■	■	■	■
	Magnetic	■		■	■		■	■	■			■
	Race Red	■			■		■					
Titanium/Titanium Business												
	Shadow Black	■		■			■	■	■	■	■	■
	Magnetic	■		■	■		■	■	■			■
	Race Red	■			■		■					
ST-Line/ST-Line Business												
	Shadow Black	■		■			■	■	■	■	■	■
	Magnetic	■		■	■		■	■	■			■
	Race Red	■			■		■					

Достапно ■

*Акрилните бои на каросеријата Frozen White и Race Red, металик и премиум металик боите на каросеријата се опција со доплата



FORD FOCUS Бандажи и пневматици



16-инчни

раткапни со дезен
(стандардно за Trend)



16-инчни

легирани бандажи со 5x2 краци и
политура „Sparkle Silver“
(стандардно за Trend Edition и Trend
Edition Business)



16-инчни

легирани бандажи со 15 краци и
политура „Sparkle Silver“
(стандардно за Titanium и Titanium
Business)



16-инчни

легирани бандажи со 5 краци и
политура „Dark Sparkle“
(опционално за Trend)



18-инчни

легирани бандажи со 5x2 краци и
политура „Matt Black“
(опционално, како дел од пакет за
ST-Line и ST-Line Business)



18-инчни

легирани бандажи со 5x3 краци и
политура „Liquid Aluminium“
(не е достапно)



17-инчни

легирани бандажи со 5x2 краци и
политура „Rock Metallic“
(стандардно за ST-Line и ST-Line
Business)



17-инчни

легирани бандажи со 20 краци и
политура „Luster Nickel“
(не е достапно)



17-инчни

легирано бандаж со 10 краци и
машински обработена политура
„Shadow Black“
(опционално, како дел од пакет за
Trend Edition и Trend Edition Business)



17-инчни

легирани бандажи со 10x2 краци и
политура „Luster Nickel“
(опционално, како дел од пакет за
Titanium и Titanium Business)



18-инчни

легирани бандажи со 7x2 краци и
политура „Pearl Grey“
(опционално, како дел од пакет за
Titanium и Titanium Business)





Trend
Лице на седиште: Moonwalk во Ebony
Странични пернициња: Soft stitch во Ebony



Trend Edition/Trend Edition Business
Лице на седиште: Foundry во Ebony
Странични пернициња: Eton во Ebony/Highland Grey



ST-Line/ST-Line Business
Лице на седиште: Foundry во Ebony
Странични пернициња: Кожа Salerno/винил Salerno во Ebony*



ST-Line/ST-Line Business
Лице на седиште: Foundry во Ebony
Странични пернициња: Eton во Ebony

Навалете се и опуштете се.

Облоги на внатрешноста

Изгледот и допирот на врвните материјали ќе направат уште повеќе да ја цените неверојатната внатрешност на најновиот Focus. Луксузните предни седишта нудат извонредни комфор и поддршка, а нивниот тенок профил значително го зголемува просторот за колена и нозе за патниците на задните седишта. Големо внимание е посветено и на дизајнот и изработката на облогите на Ford Focus, за уште повеќе да го засилат целокупното доживување при возењето.



Titanium
Лице на седиште: Zaha во Ebony
Странични пернициња: Кожа Salerno/винил Salerno во Ebony*



Titanium/Titanium Business
Лице на седиште: Ray во Ebony
Странични пернициња: Eton во Ebony



Vignale
Достапно во моделите од 2019 година

FORD FOCUS Боја и облога

	Акрилни бои на каросеријата			Металик бои на каросеријата*							Премиум металик боја на каросеријата*
	Frozen White*	Blazer Blue	Race Red*	Shadow Black	Caribou	Moondust Silver	Magnetic	Blue Metallic	Desert Island Blue	Diffused Silver	Ruby Red
Trend											
Облога и боја на лицето седиштето: Moonwalk во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Soft Stitch во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Серија Trend											
Облога и боја на лицето седиштето: Foundry во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Eton во Ebony/Highland Grey											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Серија Trend Edition Business											
Облога и боја на лицето седиштето: Foundry во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Eton во Ebony/Highland Grey											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
ST-Line											
Облога и боја на лицето седиштето: Foundry во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Eton во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Облога и боја на лицето седиштето: Foundry во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Кожа Salerno Leather/винил Salerno во Ebony*											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
ST-Line Business											
Облога и боја на лицето седиштето: Foundry во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Eton во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Облога и боја на лицето седиштето: Foundry во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Кожа Salerno Leather/винил Salerno во Ebony*											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Titanium											
Облога и боја на лицето седиштето: Ray во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Eton во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Облога и боја на лицето седиштето: Zaha во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Кожа Salerno Leather*/винил Salerno во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Titanium Business											
Облога и боја на лицето седиштето: Ray во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Eton во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											
Облога и боја на лицето седиштето: Zaha во Ebony											
Облога и боја на страничните перничии на седиштата: Кожа Salerno Leather*/винил Salerno во Ebony											
Боја на таблата со инструменти: Ebony											

Достапно

*Акрилните бои на каросеријата Frozen White и Race Red, металик боите, премиум металик боите на каросеријата и делумно кожените облоги се опција со доплата.

Ви помага да гледате ноќе, без да ги заслепите другите

Системот со приспособливо предно осветлување (на англ. Adaptive Front lighting System) со динамични предни LED-светла на најновиот Focus, овозможува подобро осветлување во разни ситуации при возењето, врз основа на брзината, аголот на воланот или информациите од камерата. Со користење на препознавањето на сообраќајните знаци (на англ. Traffic Sign Recognition), системот може и да препознае кога автомобилот се приближува до кружен тек или до знак „стоп“ и да го приспособи светлото за оптимално осветлување. (дел од опционалниот пакет за Trend Edition Business, ST-Line Business, Titanium и Titanium Business)

Долгото светло без блесок Ви овозможува да возите со долго светло без да ги заслепувате другите корисници на патот. Сензорите го препознаваат сообраќајот пред возилото и го приспособуваат долгото светло за да ги заштитат другите корисници на патот од блесокот, а при тоа го осветлуваат останатиот дел од патот за подобра видливост. (дел од системот за приспособливо предно светло (на англ. Adaptive Front lighting System))

Дизајн на предни светла

Најновиот Focus е опремен со впечатливи нови предни светла. Целокупниот профил на предното светло останува ист во целата серија, додека пак дизајнот на предните светла и обликот на препознатливите дневни LED-светла се различни кај секоја верзија од светлата. Задните светла ги има во две верзии според сериите: целосно халогени и комбинирани LED/халогени.



Халогени предни светла со дневни LED-светла.
(стандардно за сите серии)



Предни LED-светла со дневни LED-светла
(опционално за сите серии)



Системот со приспособливо предно осветлување (на англ. Adaptive Front lighting System) со динамични предни LED-светла, долги светла кои не предизвикуваат блесок и секвенцијални LED-трепкачи (опционално за Trend Edition Business и Titanium Business)



LED/халогени светла
Задните LED/халогени светла се со интегрираната препознатлива лента со LED-светла, која светнува кога ќе се вклучат предните светла. (задните LED-светла се опционални за сите серии)





Заштита на задниот браник

Заштитните прагови се дизајнирани за да заштитуваат од секојдневното абење и оштетување. Праговите ја комбинираат заштитата со стилскиот дизајн. (дополнителна опрема)



Системи за задржување на багажот

Робустен систем за задржување што ги исполнува европските барања за безбедност ECE-R17/ISO27955, ги држи безбедни деловите од багажот во одделот за багаж. Може да се нарача мрежа за поставување зад вториот ред седишта. (дополнителна опрема)



Кука за влечење што се вовлекува

Вовлечната кука за влечење од Ford е достапна кога ќе Ви биде потребна, но може рачно да се вовлече за чист стилски изглед и полесен пристап кон товарниот простор. Ослободете ја со допир на едно копче, а потоа со брзо и лесно дејство вовлечете ја. Како дополнителна можност за транспорт и товарење, куката за влечење може да влече до 1.800 kg во зависност од моторот (за повеќе детали проверете кај продавачот на Ford). (опционално, само во караван, достапно во моделите од 2019 година) Куката за влечење како елемент кој се отстранува и како фиксен елемент е достапна и за другите стилови на каросерија. (дополнителна опрема) Достапни се и носачи за велосипеди кои се монтираат на куката. (дополнителна опрема)



ACV навлака за полнење Qi

Заштитна навлака за Apple iPhone со интегрирана функција за безмрежно полнење. Треба да се употребува заедно со опцијата за безжично полнење на Focus. Достапна е за повеќе модели на iPhone, а се нуди во бои кои ќе одговараат на Вашиот телефон. (дополнителна опрема)

Основен држач за на покрив

Носачот со бртва е основа за сите додатоци на покривот. (дополнителна опрема)

Корито за одделот за багаж

Издржливо корито, дизајнирано да го одржува одделот за багаж чист и уреден; идеално за превезување влажни или валкани работи. (дополнителна опрема)

Калници

Калниците со приспособена форма помагаат да се заштити каросеријата на Ford Focus од камчиња и прскања од патот. Достапни како комплекти за напред и назад. (дополнителна опрема)



Патосници за сите временски услови

Патосниците во форма на корито за сите временски услови се направени совршено да одговараат и да штитат од нечистотија и влага. Патосницата кај возачот е сигурно прицврстена директно на подот на возилото за да се спречи нејзино лизгање. (дополнителна опрема)



*Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета страна, погледнете ја задната корица за детали. За повеќе опрема погледнете го онлајн-каталогот за дополнителна опрема на www.ford-accessories.com

За асортиманот на производи со брендот на Ford – од облека до производи кои го одразуваат Вашиот стил на живеење и модели на автомобили – посетете го www.fordlifestylecollection.com

Иновација под Ваша контрола

Посветивме многу време за да го направиме најновиот Focus поинтуитивен и полесен за користење. Леснотијата на користење е присутна и кај аудиосистемот, за кој инспирација за дизајнот најдовме во традиционалните радија со копчиња на притискање, со двојни регулатори и низа едноставни копчиња, а покрај тоа додадовме едноставни говорни команди.

Новиот фиксиран централен допирен екран елегантно се издигнува од таблата со инструменти. Тој е достапен во три големини, а нуди едноставна контрола на поврзаниот радио и аудиосистем (со екран од 4,2 инчи) или целосна функционалност со SYNC 3 (со екрани од 6,5 и 8 инчи).



Екран од 4,2 инчи
Стандардно со поврзано радио. Аудиосистемот може да се контролира со помош на Voice Pass преку одликата со гласовно активирање на компатибилен телефон. (стандардно за Trend)



Допирен екран од 6,5 инчи со повеќе функции
Прикажува телефонски, аудио и мобилни апликации, со функционалност на листање и зголемување/намалување со два прста, како и шест звучници. (стандардно за Trend Edition и ST-Line)



Допирен екран од 8 инчи со повеќе функции
Прикажува телефонски, аудио, навигациски (кога тоа ќе биде наведено) и мобилни апликации, со функционалност на листање и зголемување/намалување со два прста, како и шест звучници. (стандардно за Trend Edition Business, ST-Line Business, Titanium и Titanium Business)

FORD FOCUS Димензии со 4 врати



4.647 mm (должина)

со 5 врати



4.378 mm (должина)

Караван (достапен во моделите од 2019 година)



4.668 mm (должина)

1.979 mm (ширина со ретровизорите)

1.452 mm (висина)



1.979 mm (ширина со ретровизорите)

1.452 mm (висина)



1.979 mm (ширина со ретровизорите)

1.469 mm (висина)



FORD FOCUS Гориво, перформанси, емисии, тежини и оптоварувања – возило со 4 или 5 врати

Проверка на реалноста. Добивање пореални бројки за економичноста на горивото.

Од 1 септември 2017 година, за одредени нови возила одобрувањето на типот ќе се врши со „Светски хармонизираната испитна постапка за лесни возила“ (WLTP), според (EU) 2017/1151, онака како што е последен пат изменета и дополнета. Новата испитна постапка за мерење на потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ е пореална. Од 1 септември 2018 година, WLTP целосно ќе го замени „Новиот европски циклус на возење“ (NEDC), а тоа е сегашната испитна постапка. За време на преминот од NEDC, потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ според WLTP ќе се поврзуваат со оние според NEDC. Ќе има некоја разлика во однос на претходната потрошувачка на гориво и емисиите, бидејќи некои елементи на тестовите се променети, односно ист автомобил може да има поинакви пријавени потрошувачка на гориво и емисии на CO₂.

	1.0 Ford EcoBoost 85 KC (63 kW)	1.0 Ford EcoBoost 100 KC (TBC kW)	1.0 Ford EcoBoost 125 KC (92 kW)	1.0 Ford EcoBoost 125 KC (92 kW)	1.5 Ford EcoBoost 150 KC (110 kW)	1.5 Ford EcoBoost 150 KC (110 kW)	1.5 Ford EcoBoost 182 KC (134 kW)	1.5 EcoBlue 95 KC (75 kW)	1.5 EcoBlue 120 KC (88 kW)	1.5 EcoBlue 120 KC (88 kW)	2.0 EcoBlue 150 KC (110 kW)	2.0 EcoBlue 150 KC (110 kW)
4 врати												
Стандард за емисии	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	–	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP
Вид гориво	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	–	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел
Максимална моќност KC (kW)	85 (63)	100 (TBC)	125 (92)	125 (92)	150 (110)	150 (110)	–	95 (75)	120 (88)	120 (88)	150 (110)	150 (110)
Вртежен момент Nm (Nm со overboost)	170	170	170***	170***	240	240	–	300	300	300	370	370
CO ₂ (g/km) ⁹⁰	109-104	107-103	111-104	127-123	122-118	131-127	–	92-88	95-90	119-113	TBC	TBC
Менувач	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	–	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос
Погон	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	–	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Потрошувачка на гориво во L/100 km ⁹⁰												
Градска	5,9-6,2	6,0-5,8	6,1-5,8	7,3-7,1	7,0-6,8	7,6-7,4	–	3,9-3,8	4,1-3,9	5,2-4,9	TBC	TBC
Вонградска	4,1-3,9	4,0-3,9	4,2-3,9	4,7-4,5	4,5-4,3	4,8-4,6	–	3,3-3,2	3,4-3,2	4,2-4,0	TBC	TBC
Комбинирана	4,8-4,6	4,7-4,6	4,9-4,6	5,7-5,5	5,4-5,2	5,8-5,6	–	3,4-3,5	3,6-3,4	4,5-4,3	TBC	TBC
Перформанси ⁹												
Макс. брзина (km/h)	180	189	203	198	213	211	–	186	199	196	TBC	TBC
0-100 km/h (секунди)	13,5	12,1	10,0	11,1	8,8	8,9	–	11,4	10,0	10,2	TBC	TBC
50-100 km/h* (секунди)	12,0	12,0	10,0	н/п	8,6	н/п	–	10,9	10,4	н/п	TBC	TBC
Маси и оптоварувања												
Маса на празно возило (kg)*	1326	1326	1326	1375	1356	1384	–	1367	1367	1398	TBC	TBC
Ограничување на вертикалното оптоварување (kg)	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	TBC	TBC
Бруто маса на возило (kg)	1735	1735	1735	1785	1765	1790	–	1775	1775	1805	TBC	TBC
Бруто маса на композиција (kg)	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	TBC	TBC
Макс. маса на влечење (kg) (со сопирачки)	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	TBC	TBC
Макс. маса на влечење (kg) (без сопирачки)	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	TBC	TBC

со 5 врати

Стандард за емисии	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP
Вид гориво	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел
Максимална моќност KC (kW)	85 (63)	100 (TBC)	125 (92)	125 (92)	150 (110)	150 (110)	182 (134)	95 (75)	120 (88)	120 (88)	150 (110)	150 (110)
Вртежен момент Nm (Nm со overboost)	170	170	170***	170***	240	240	240	300	300	300	370	370
Емисии на CO ₂ (g/km) ⁹⁰	115-110	110-107	114-107	131-126	125-121	138-133	126-122	95-91	99-93	115-110	116-114	121-114
Менувач	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос
Погон	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Потрошувачка на гориво во L/100 km ⁹⁰												
Градска	6,3-6,0	6,0-5,8	6,2-5,9	7,3-7,1	7,0-6,9	7,8-7,6	7,1-6,9	3,9-3,8	4,1-3,9	4,9-4,7	5,6	5,6-5,3
Вонградска	4,4-4,2	4,3-4,1	4,4-4,1	4,9-4,7	4,7-4,5	5,1-4,9	4,7-4,5	3,5-3,3	3,5-3,3	4,1-3,9	3,7-3,6	4,1-3,9
Комбинирана	5,1-4,8	4,9-4,7	5,0-4,8	5,8-5,6	5,5-5,3	6,1-5,9	5,5-5,4	3,6-3,5	3,7-3,5	4,4-4,2	4,5-4,4	4,6-4,4
Перформанси ⁹												
Макс. брзина (km/h)	177	186	200	195	210	208	222	183	196	193	210	207
0-100 km/h (секунди)	13,5	12,1	10,0	11,1	8,8	8,9	8,3	11,4	10,0	10,2	8,5	9,3
50-100 km/h* (секунди)	12,0	12,0	10,0	н/п	8,6	н/п	8,3	10,9	10,4	н/п	8,4	н/п
Маси и оптоварувања												
Маса на празно возило (kg)*	1322	1322	1322	1371	1369	1404	1369	1363	1363	1394	1493	1518
Ограничување на вертикалното оптоварување (kg)	90	90	90	90	90	75	90	90	90	80	90	90
Бруто маса на возило (kg)	1855	1855	1855	1905	1890	1905	1890	1895	1895	1910	2020	2045
Бруто маса на композиција (kg)	2955	2955	2955	3205	3390	3405	3590	3095	3295	3310	3820	3645
Макс. маса на влечење (kg) (со сопирачки)	1100	1100	1100	1300	1500	1500	1700	1200	1400	1400	1800	1600
Макс. маса на влечење (kg) (без сопирачки)	660	660	660	685	680	700	680	680	680	695	745	750

*Во 4 степен на пренос. ⁹⁰Бројки од тестирања на Ford. ⁹⁰Декларираните потрошувачки на гориво/енергија, емисии на CO₂ и опсегот со електричен погон се мерени според техниките барања и спецификации од европските регулативи (ЕС) 715/2007 и (ЕС) 692/2008 како што се последен пат изменети и дополнети. Потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ се специфицирани за моделот на возилото, а не за поединечно возило. Применетата стандардна постапка за тестирање овозможува споредување меѓу разни типови возила и различни производители. Дополнително на ефикасноста во искористувањето на горивото на возилото, однесувањето при возењето како и други нетехнички фактори играат улога при одредувањето на потрошувачката на гориво/енергија на возилото, CO₂ и опсегот со електричен погон. Водич за економичноста на потрошувачката и CO₂ емисијата, кој содржи податоци за сите нови патнички возила е достапен на секое продажно место бесплатно. Сите бензински мотори се опремени со каталитички конвертор.

FORD FOCUS Гориво, перформанси, емисии, тежини и оптоварувања – возило со 4 или 5 врати

	1.0 Ford EcoBoost 85 KC (63 kW)	1.0 Ford EcoBoost 100 KC (TBC kW)	1.0 Ford EcoBoost 125 KC (92 kW)	1.0 Ford EcoBoost 125 KC (92 kW)	1.5 Ford EcoBoost 150 KC (110 kW)	1.5 Ford EcoBoost 150 KC (110 kW)	1.5 Ford EcoBoost 182 KC (134 kW)	1.5 EcoBlue 95 KC (75 kW)	1.5 EcoBlue 120 KC (88 kW)	1.5 EcoBlue 120 KC (88 kW)	2.0 EcoBlue 150 KC (110 kW)	2.0 EcoBlue 150 KC (110 kW)
Караван												
Стандард за емисии	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP
Вид гориво	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел
Максимална моќност KC (kW)	85 (63)	100 (TBC)	125 (92)	125 (92)	150 (110)	150 (110)	182 (134)	95 (75)	120 (88)	120 (88)	150 (110)	150 (110)
Вртежен момент Nm (Nm со overboost)	170	170	170***	170***	240	240	240	300	300	300	370	370
Емисии на CO ₂ (g/km) ⁸⁰	115-110	111-107	114-108	135-130	129-125	138-134	129-125	100-96	103-97	122-116	119-117	122-116
Менувач	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос	рачен со 6 степени на пренос	автоматски со 8 степени на пренос
Погон	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Потрошувачка на гориво во L/100 km ⁸⁰												
Градска	6,3-6,0	6,0-5,8	6,2-5,9	7,5-7,3	7,2-7,0	7,8-7,6	7,2-7,1	4,1-4,0	4,3-4,1	5,2-4,9	5,7	5,6-5,3
Вонградска	4,4-4,2	4,3-4,1	4,4-4,1	5,1-4,9	4,8-4,7	5,2-5,0	4,8-4,7	3,7-3,5	3,6-3,5	4,4-4,1	3,9-3,8	4,2-3,9
Комбинирана	5,1-4,9	4,9-4,7	5,1-4,8	6,0-5,8	5,7-5,5	6,2-5,9	5,7-5,5	3,8-3,6	3,9-3,7	4,7-4,4	4,6-4,5	4,7-4,4
Перформанси ⁹												
Макс. брзина (km/h)	175	184	198	193	208	206	220	181	194	191	208	205
0-100 km/h (секунди)	13,9	12,5	10,3	11,4	9,0	9,1	8,5	11,8	10,3	10,5	8,7	9,5
50-100 km/h* (секунди)	12,4	12,4	10,3	н/п	8,9	н/п	8,6	11,3	10,7	н/п	8,7	н/п
Маси и оптоварувања												
Маса на празно возило (kg)*	1383	1383	1383	1431	1408	1445	1408	1413	1413	1545	1533	1559
Ограничување на вертикалното оптоварување (kg)	90	90	90	90	90	90	90	80	80	90	90	90
Бруто маса на возило (kg)	1925	1925	1925	1970	1950	1980	1950	1955	1955	1995	2080	2105
Бруто маса на композиција (kg)	2925	2925	2925	3270	3450	3480	3650	3155	3355	3395	3880	3705
Макс. маса на влечење (kg) (со сопирачки)	1000	1000	1000	1300	1500	1500	1700	1200	1400	1400	1800	1600
Макс. маса на влечење (kg) (без сопирачки)	690	690	690	715	700	720	700	705	705	725	750	750

[#]Ја претставува најмалата маса на празно возило, под претпоставка дека возачот има 75 kg, нивото на течности е целосно, а нивото на гориво е 90 %, во зависност од производните толеранции и вградените опции итн. **Ограничувања за влечење** ја претставуваат максималната способност за влечење на возилото при неговата бруто маса, за тргнување на нагорнина од 12 проценти на ниво на морето. Перформансите и економичноста на сите модели се намалува кога се користат за влечење. **Ограничувањето на оптоварувањето на покривот** е најмногу 75 kg кај сите модели. **Бруто масата на композицијата** ја вклучува и масата на приколката.



	4 врати	со 5 врати
Вкупна должина со/без кука за влечење (mm)	4647/4781	4378/4505
Вкупна ширина со/без ретровизори (mm)	1979/1825	1979/1825
Вкупна ширина со склопени ретровизори (mm)	1848	1848
Вкупна висина (mm) (без товар)	1452	1452
Минимално растојание меѓу сводовите на тркалата (во багажниот простор)	1016	1016
Круг на вртење – тротоар до тротоар (m)	10,7	10,7
Димензии на внатрешноста		
Простор за глава во првиот ред седишта (mm) (без панорамски покрив)	987	987
Простор за нозе во првиот ред седишта (mm) (максимум со седиштата поставени во најзадната положба на средна висина)	1109	1109
Простор за рамена во првиот ред седишта (mm)	1421	1421
Простор за глава во вториот ред седишта (mm) (без панорамски покрив)	966	965
Простор за нозе во вториот ред седишта (mm) (максимум со седиштата поставени во најзадната положба на средна висина)	918	918
Простор за рамена во вториот ред седишта (mm)	1395	1395
Капацитет за багаж (литри)*		
Режим со 5 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со комплет за поправање пневматици)	536	375
Режим со 5 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со мини резервно тркало)	511	341
Формат со 5 седишта (натоварено до покривот) (со комплет за поправање пневматици)	–	477
Режим со 5 седишта (натоварено до покрив) (со мини резервно тркало)	–	443
Формат со 2 седишта (натоварено до покривот) (со комплет за поправање пневматици)	–	1354
Режим со 2 седишта (натоварено до покрив) (со мини резервно тркало)	–	1320
Простор за багаж		
Максимална висина на отворот за товарење (mm)	550	803
Максимална ширина на отворот за товарење (mm)	–	998
Макс. висина на товарење (mm)	391	613
Ширина на товарење меѓу куќиштата на тркалата (mm)	1016	1016
Должина на товарење (на подот до вториот ред седишта) (mm)	1068	844
Капацитет на резервоарот за гориво (литри)		
Бензин	47	47
Дизел	52	52

*Измерено во согласност со ISO 3832. Димензиите може да се разликуваат во зависност од моделот и монтираната опрема.

со 4 врати



со 5 врати



Караван (достапен во моделите од 2019 година)



FORD FOCUS Следни чекори



пробајте

Посетете го продавачот на Ford и самите возете го Ford Focus за проба.



составете

Посетете го продавачот на Ford за да го составите Вашиот нов Ford Focus и да ја утврдите неговата цена.



финансирање

Кога станува збор за финансирање на Вашиот автомобил, нашата големина и експертиза значат дека ние сме добро поставени за да Ви обезбедиме широка палета финансиски производи.

Ford Credit обезбедува палета финансиски производи за Вашиот автомобил, без оглед дали сте индивидуален или деловен корисник.

Ford Lease е специјализиран за договори за изнајмување и лизинг, и обезбедува алтернативна палета на финансиски планови кои може да се приспособат да одговараат на Вашиот бизнис. Само за деловни корисници.



поседување

Кога ќе заминете во Вашиот нов автомобил, ние ќе бидеме цело време со Вас. Ford има голема овластена сервисна мрежа за да Ви помогне да го одржите Вашиот автомобил во најдобра состојба.

А ако на Вашиот Ford кога било му затреба поправка од незгода, Центарот за поправки од незгоди на Ford е најдоброто место за враќање на Вашиот автомобил во состојба како пред незгодата, од каде ќе се вратите на патот што е можно побрзо.



Кога ќе ја прочитате брошурава, ве молиме да ја рециклирате.

Илустрации, описи и карактеристики. Брошурата беше точна во времето на печатењето. Меѓутоа, Ford има политика на постојан развој на производите. Правото за менување на карактеристиките, боите и цените на моделите и ставките илустрирани и опишани во ова издание во кое било време е задржано. За најновите детали, секогаш посветувајте се со својот продавач на Ford. **Опционална опрема.** Во целото ова издание, каде и да има некоја карактеристика опишана како „опција“ или „опционална опрема/пакет“, треба да претпоставите дека е со доплата на основното возило, освен ако изрично не е наведено спротивното. Сите модели и комбинации на бои зависат од достапноста. **Забелешка.** Некои слики претставени тука се модели од пред-производство и/или се компјутерски направени, затоа конструкцијата/одликите на конечните верзии на возилото може да се разликуваат во разни погледи. Освен тоа, некои од одликите прикажани на возилата може да се опционални. **Забелешка.** Брошурата содржи оригинална опрема на Ford, како и асортиман производи од нашите снабдувачи. **+**Идентификуваните додатоци се внимателно избрана опрема од други снабдувачи со нивни марки што не спаѓаат под гаранцијата Ford, но се покриени со гаранцијата на самиот производител, за којшто може да се известите кај својот продавач на Ford. **Забелешка.** Зборот-марката Bluetooth® и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и употребата на тие марки од страна на Ford Motor Company Limited е лиценцирана. Зборот и логоата iPod се сопственост на Apple Inc. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните сопственици. **Забелешка.** Некои функции за помош на возачот и за безбедност опишани во брошурава се конструирани да функционираат со помош на сензори чии работни ефекти може да се помали во одредени климатски и услови на околината.

Ова меѓународно издание на брошурата е само за општо информирање, опишаните спецификации не се релевантни за кој било посебен пазар. Можно е во илустрациите или текстот да се дадени упатувања кон модели, одлики или услови што не се достапни на некои територии, било како стандардна опрема или опција. Освен тоа, може да не се наведени некои специјални функции што се достапни. Затоа, секогаш посветувајте се со нашиот продавач на Ford за најновите детали на спецификациите и тековните цени.

Издадено од Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Регистрирана во Англија под бр. 235446.
BJN 206011. FoE Y53R.
0918/EDM mk
Јули 2018 г.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2018.5 EDM mk

